

# КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Третман на акутен и хроничен синусит Клиничка патека

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето \_\_\_\_\_ денови

Датум на прием \_\_\_\_\_

Датум на отпуст \_\_\_\_\_

Одговорен лекар \_\_\_\_\_

Одговорна сестра \_\_\_\_\_

	ДА	НЕ	ПОТПИС
<b>АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ</b>			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	МС	МС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Објаснување на третманот на пациентот	ДР	ДР	
Амбулантски третман	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност за третман	ДР	ДР	
<b>ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР</b>			
Евидентиран прием на болниот на оддел	ЗА	ЗА	
Стандард за МС-прием на болниот на оддел	МС	МС	
Стандард за болничар- прием на болниот	БОЛ	БОЛ	
Протокол-преглед по прием на оддел	ДР	ДР	
Протокол-план на дијагностички процедури	ДР	ДР	
Протокол- план на терапија	ДР	ДР	
Извршување на Ртг дијагностички процедури		ТЕХН	
Запознавање со анестезијата	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. – подготовка на болниот	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС-администрација на ординирана	МС	МС	

терапия			
<b>Интервенција во локална анестезија</b>			
Протокол-интервенција во локална анестезија	ДР	ДР	
Учество при операција - прв асистент	ДР	ДР	
Учество при операција - втор асистент	ДР	ДР	
Стандард за МС-учество при хир. интервенција	МС	МС	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
<b>Конзервативен третман</b>	Др	ДР	
Стандард за МС-администрација на ординирана терапија	МС	МС	
<b>Интервенција во општа анестезија</b>			
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за болничар - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Протокол-оперативен зафат	ДР	ДР	
Учество при операција- прв асистент	ДР	ДР	
Учество при операција- втор асистент	ДР	ДР	
Учество на МС инструментарка- при операција	МС	МС	
Стандард за МС(анестезиолошка сестра) – учество во анестезија и надзор при будење	БОЛ	БОЛ	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
<b>ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА</b>			
Стандард за третман на болниот (редовни тоалети и преврски, вадење или промена на дрен, вадење конци)	ДР	ДР	
Клинички преглед	ДР	ДР	
Апликација на препишана медикамен. терапија	МС	МС	
<b>ЗАКЛУЧОК ЗА ЛЕКУВАЊЕТО</b>			
Протокол-оцена на лекувањето	ДР	ДР	
Протокол-конечни упатства за болниот по испишување	ДР	ДР	
Административно отпуштање на болниот	ЗА	ЗА	
Архивирање на здравствена документација	ЗА	ЗА	

Легенда: **ДР** - лекар специјалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **МС**- медицинска сестра;  
**ТЕХН** - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа

Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнителни дијагностички иследувања кои не ги предвидува протоколот или консултација со други специјалисти
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија

<b>Протокол-преглед по прием на оддел</b>
Анамнеза и статус
Назнака за лабораториски анализи
Преглед на лабораториски анализи
Појаснувања како се третира болеста

<b>Протокол-план на дијагностички процедури</b>
Ртг иследувања , по потреба и СТ или NMR

<b>Стандард за МС-администрација на ординирана терапија</b>
и.в. или и.м. администрација на препишана медикаментозна терапија

<b>Протокол-</b>
<b>-интервенција во локална или општа анестезија</b>
- според условите- интра или екстраорална инцизија , дренажа, екстракција на забот причинител или Sinus plastica
- Согласно општата состојба горе наведеното може да се изведе и во општа анестезија.
<b>-интервенција во општа анестезија</b>
Радикална операција на синус по Caldwell-Luc

<b>Протокол-конечни упатства за болниот по испишување</b>
Отпусно писмо, Прилог кон отпусно писмо
Совет на пациентот за терапија и домашна нега
Договор за амбулантни контролни прегледи
Упатување на пациентот за понатамошен третман на друг институт

<b>- Конзервативен третман</b>
конзервативно- медикаментозен третман според протокол

